



ГРАВЕ Смарт

- **Траење на осигурувањето:**

Најкратко 10 години (3 години за еднократна уплата на премија), а најдолго 40 години.

- **Плаќање на премија:**

Еднократна или тековна уплата на премија.

- **Најниска премија:**

250 евра годишно (1.000 евра за еднократна уплата на премија).

- **Можат да се осигураат:**

Лица со навршени 15 години до 65 години, без лекарски преглед.

- **Добивка:**

Со потпишување на договорот за осигурување на живот се остварува правото на добивка која му припаѓа. Добивката се исплатува во целокупен износ по истек на траење на осигурувањето, а во случај на смрт во текот на траење на осигурувањето се исплатува добивка која е до тој момент припишана.

- **Дополнителни осигурувања:**

- Осигурување за случај на смрт поради несреќен случај е вклучено во програмата ГРАВЕ Смарт, ако премијата се плаќа за цело времетраење на осигурување (во висина на осигурениот износ од осигурување на живот, а највеќе 5.000 ЕУР).
- Дополнително осигурување од трајна инвалидност поради несреќен случај (УИ).

ГРАВЕ Смарт

Пример со еднократна уплата на премија на осигурување

Пол	Машки
Пристапна старост	35 години
Траење на осигурување	5 години
Еднократна премија	50.000 Евра
Осигурен износ за доживување	52.598 Евра
Вкупен очекуван капитал	56.571 Евра

Пол	Женски
Пристапна старост	40 години
Траење на осигурување	10 години
Еднократна премија	10.000 Евра
Осигурен износ за доживување	11.609 Евра
Вкупен очекуван капитал	13.428 Евра

Пример со тековна уплата на премија на осигурување

Пол	Женски
Пристапна старост	35 години
Траење на осигурување	10 години
Годишна премија	1.000 Евра
Осигурен износ за доживување	10.046 Евра
Вкупен очекуван капитал	10.892 Евра

Пол	Машки
Пристапна старост	30 години
Траење на осигурување	20 години
Годишна премија	500 Евра
Осигурен износ за доживување	10.794 Евра
Вкупен очекуван капитал	12.664 Евра

И паметно
- и сигурно.

Осигурување на **Ваша** страна